



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на
Општина Пехчево

Среда 28 јануари 2015 год.

Уредува:

Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.01

ПЕХЧЕВО

Год.2015

Стручна служба при
Општина Пехчево
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево;
2. Одлука за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во јавниот општински превоз на територијата на општина Пехчево;
3. Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и определување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 година;
4. Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година;
5. Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година;
6. Одлука за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година;
7. Одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање;
8. Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности;
9. Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2015 година;
10. Одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општина Пехчево за 2015 година;
11. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
12. Одлука за плаќање на фирмарина, односно назива на деловна просторија за 2015 година;
13. Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година;
14. Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година;
15. Одлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и моторцикли;
16. Одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште);
17. Одлука за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за 2015 година;
18. Одлука за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за плански период 2013-2018
19. Одлука за усвојување на Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година;
20. Одлука за усвојување на План за заштита и спасување на општина Пехчево;

21. Одлука за именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување;
22. Одлука за давање на согласност на дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОЈУДГ „7 Септември Пехчево“;
23. Одлука за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа –Матична библиотека „Кочо Рацин, -Пехчево за 2014 година“;
24. Одлука за отпис на застарени побарувања од добавувачи;
25. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево за 2015 година;
26. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,“ за 2015 година;
27. Одлука за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево;
28. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година;
29. Одлука за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09 -106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" Бр.512002) и член 30 од Статут на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр.04/09), Советот на општина Пехчево на редовната седница одржана на ден 21.01.2015 година донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2015год.

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2015 год.

Член 2

Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2015 год е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила со донесувањето, а ќе се објави во "Сл.Гласник на општина Пехчево".

Број 08-77/1
22.01.2015год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во јавниот општински превоз на територијата на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во јавниот општински превоз на територијата на општина Пехчево Пехчево што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 54 став 1 алинеја 4 од Законот за превоз на патниот сообраќај (Сл. весник на РМ бр. 68/2004) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01 2015 год. , донесе:

О Д Л У К А

за определување на цената на такси стојалишта, автобуски станици и стојалишта во јавниот општински превоз на територијата на општина Пехчево

Член 1

Со оваа одлука се определува цената за обележување и одржување на такси станиците и стојалиштата и обележување и одржување на автобуски станици и стојалишта на подрачјето на општина Пехчево.

Член 2

Висината на цената од член 1 на оваа одлука, по возило, а со важност од 1 (една) година изнесува како што е утврдено во табела број 1:

Вид на возило	Вид на општински превоз на патници	Цена во денари
Патничко возило-автомобил	Авто-такси превоз на патници	6.000,00
Комби возило 8+1	Посебен и линиски превоз на патници на територија на општината	12.000,00
Минибус до 19 седишта	Посебен и линиски превоз на патници на територијата на општината	18.000,00
Автобуси	Посебен и линиски превоз на патници на територијата на општината	24.000,00

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука се уплаќаат на сметка на Буџет на општина . Начинот на плаќање со регулира со договор кој се потпишува по добивање на лиценца за вршење на јавен превоз. При спроведување на оваа одлука се применуваат одредбите од Законот за превоз на патниот сообраќај.

Член 4

Надзор над спроведување на оваа одлука врши оделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина и ЛЕР при општина Пехчево

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување а ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-85/1
22.01.2015год.
Пехчево

Совей на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и определување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности и определување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 ГОДИНА што, советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, алинеја 6 од Законот за Локална самоуправа („Сл весник на РМ,, бр. 05/2002) и член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево ,, бр. 04/2009), Врз основа на член 3 став 1 точка 3, член 10 точка 3 и член 11 од Законот за комунални такси (Сл. весник на РМ бр. 61/04), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

За користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 год.

Член 1

За користење на просторот пред деловните простории-јавни површини(угостителски објекти, кафичи, ресторани, сендвичари и слични објекти) за вршење на дејност се одредува тарифа за комунална такса по м2 (метар квадратен) за завземена површина во висина од 5,00 денари дневно.

Член 2

За поставување на фрижидери за сладолед, тезги, подвижни објекти (колички) објекти за продажба на разни видови слатки и бели пецива, и друго надвор од деловните објекти, плоштади се наплаќа по м2 (метар квадратен) за завземена површина во висина од 30,00 денари дневно.

Член 3

Просторот пред деловната просторија што се користи за вршење на дејноста се определува со сезонско посебно решение.

Член 4

Наплатата на такса се врши од корисникот на сметка на Буџетот на општина Пехчево на соодветната сметка во рамки на трезорска сметка.

Член 5

Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево .

Број -08-93/1
22.01.2015 година
Пехчево

Совей на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, алинеја 6 од Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 05/2002) и член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „, бр. 04/2009), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот
За 2015 год.

Член 1

Советот на општина Пехчево по предлог на Оделението за општи работи, финансии – ЛЕР, односно делот за администрирање и наплата на локални даноци и комунални такси, донесе Одлука за отпис на побарувања од правните лица по две години а за физички лица по пет години.

Член 2

Одлуката се донесува поради задолженијата кои се водат во софтверот за локални даноци и такси на веќе ликвидирани и непостоечки фирми, како и починати физички лица-обврзници за данок на имот и според Законот за данок и поради тие причини не можат да се наплатат.

Член 3

Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-92/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл. Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 05/02) член 5 став 2 од Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ., бр. 61/04) член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „, Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе :

О Д Л У К А
а утврдување на висината на стапката на данок на имот
за 2015 год.

Член 1

Се утврдува стапката на данок на имот во висина од 0,10% од пазарната вредност на имотот.

Член 2

Обврзникот на данок на имот е правно и физичко лице сопственик на имот, корисник на имот, плодотрожител на имот.

Член 3

Наплатата на данок на имот ќе се врши на сметката на Буџет на општина Пехчево во рамките на трезорската сметка..

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-90/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 05/02) член 5 став 2 од Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ., бр. 61/04) член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе :

О Д Л У К А

за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 год.

Член 1

Се утврдува стапката на данок на недвижности во висина од 3% од пазарната вредност на имотот..

Член 2

Обврзникот на данок на промет на недвижности е правно и физичко лице – продавач на недвижности, а по исклучок обврзник може да биде и правно и физичко лице – купувач на недвижноста, доколку во договорот за купопродажба на недвижноста е договорено данок на промет на недвижноста да го плати купувачот..

Член 3

Наплатата на данок на наследство и подарок ќе се врши на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на трезорска сметка..

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-88/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање

Се ОБЈАВУВА одлуката за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање , што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член 85 точка 1,3 и 5 од Законот за градење („Сл. весник на РМ бр. 99, 100, 101/2011) и член 30 од Статутот на општина Пехчево , („Сл. гласник на општина Пехчево ,, бр. 04/09) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.01.2015 година донесе :

О Д Л У К А

за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање

Член1

Се формира комисија за објекти кога постои опасност од уривање на истите во општина Пехчево.

Член 2

Комисијата се состои од три члена и тоа:

1. Рунтевски Димитар – Претседател;
2. Стамболиска Светлана – Член ;
3. Поповски Трајче – Член ;

Член 3

Комисијата има за задача да ја спроведува Одлуката и работи според член 99 од Законот за градење (Сл. весник на РМ,, Бр. 99, 100, 101/11).

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пехчево.

Број 08-87/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности

Се ОБЈАВУВА одлуката за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности , што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 3, член 11 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) член 2, став 1 и 2, член 5 точка 4, член 7 и 10 точка 3 од Законот за комунални такси (Сл. весни на РМ бр. 61/04) и член 30 точка 41 од Статутот на општина Пехчево бр. 04/2009, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 год. донесе

О Д Л У К А
за користење на просторот пред деловни простории
за вршење на дејности

Член 1

За користење на просторот пред деловните простории, јавни површини(угостителски објекти, кафичи, ресторани, сендвичари и слиќни објекти) за вршење на дејност се одредува тарифа за комунална такса по м2 (метар квадратен) за завзамена површина во висина од 5,00 денари дневно.

Член 2

Просторот пред деловните простории што се користи за вршење на дејности се одредува сезонски со посебно решение.

Член 3

Наплатата на таксата се врши од корисникот на сметка на Буџет на општина Пехчево на соодветна уплатана сметка во рамките на трезорската сметка.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-80/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранивање на животински мрши за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранивање на животински мрши за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на Правилникот за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранивање на животински мрши (Сл.Весник на СРМ бр.5/79 год), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранивање на животински мрши за 2015 година.

Член 1

За потребите на општина Пехчево потребно е донесување на Одлука за изградба на објект за нештетно отстранување на животински мрши (септичка јама) и определување на локација за изградба на истата.

Член 2

За изградба на септичката јама се определува локација на влезот од јужната страна на градската депонија која ќе биде надвор од мрежата на истата, објектот за нештетното отстранување на животинските мрши ќе биде изградена спрема членот 4 и 8 од Правилникот донесен за условите и начинот за изградба на такви објекти.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување , а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-75/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општина Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општина Пехчево за 2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 05/02) член 5 став 2 од Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ., бр. 61/04) член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе :

О Д Л У К А **ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ЗАНИМАЊА** **И ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА** **ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2015**

Член 1

Општина Пехчево како дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општината ги определува следните занимања.

- Поправка на часовници и накити
- Ковач
- Лимар
- Поправка на обувки и производи од кожа
- Клучар
- Самарџија
- Грнчар

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен гласник на Општина Пехчево.

Број 08-91/1
22.01.2015год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавувањена одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 05/02) член 5 став 2 од Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ., бр. 61/04) член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе :

О Д Л У К А
за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок
за 2015 год

Член 1

Се утврдува стапката на данок на наследство и подарок за обврзник од второ бнаследен ред во висина од 3% од пазарната вредност, а за обврзник од трет наседен ред или обврзник кој нее во сродство со оставителит, данокот се пресмертува по стапка од 4% од пазарната вредност.

Член 2

Обврзникот на данок на наследство и подарок е физичко и правно лице кое наследува имот, како и физичко и правно лице кое прима имот на подарок во земјата и странство.

Член 3

Наплатата на данок на наследство и подарок ќе се врши на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на трезорска сметка.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-89/1
22.01.2015 година
Пехчево

Совей на Ойштина Пехчево
Прейседайел,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот за 2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Ойштина Пехчево
Изгор Поповски с.р.

Врз основа на член32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 05/02) член 5 став 2 од Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ., бр. 61/04) член 30 Од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01. 2015 година донесе :

ОДЛУКА
за формирање Комисија за утврдување на
пазарна вредност на недвижен имот
за 2015 год.

Член 1

Се формира комисија за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот во општина Пехчево.

Член 2

Комисијата се состои од три члена и тоа:

1. Димитар Рунтевски
2. Јован Бојчовски
3. Ефтим Андоновски

Член 3

Комисијата има за задача да ја утврдува пазарната вредност на недвижниот имот во општина Пехчево.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-82/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавувањена одлуката за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2015 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.201 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, алинеја 6 од Законот за Локална самоуправа („Сл весник на РМ., бр. 05/2002) член 2, став 1 и 2 член 3,5,7 и 10, точка 3 од Законот за комунална такса (Сл. весник на РМ бр. 61/04) и член 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево ,, бр. 04/2010), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 26.12.2013 година донесе:

ОДЛУКА

за плаќање фирмарина, односно назив на деловна просторија
за 2015 год.

Член 1

За плаќање на фирма , односно назив на деловна просторија на физички лица кои вршат дејност од 2.000,00 денари .

Член 2

За плаќање на фирма, односно назив на деловна просторија на физички лица кои вршат дејност, а данокот го плаќаат во паушален износ од 500,00 денари.

Член 3

За плаќање на фирма, односно назив на деловни простории на трговски друштва и други правни лица од областа на производство, промет и услуги, освен за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува 2.000,00 денари, изнесува 6.000,00 денари

Член 4

Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево .

*Број 08-84/1
22.01.2015 година
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

*Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 397 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Сл. Весник на РМ, бр. 14/98,38/82 и 38/04) врз основа на член 30 точка 8 од Статутот на општина Пехчево бр. 04/2009, Советот на општина Пехчево на својата редовна седница одржана на 21.01.2015 година донесе:

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКИ МЕРКИ ЗА ЗАБАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ за 2015 год.

Член 1

Со оваа Одлука се определува сообраќајно технички параметри кои треба да ги исполнуваат посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот, нивните технички карактеристики, местата и начинот на нивното поставување и начинот на обележување со соодветна сообраќајна сигнализација во Пехчево.

Член 2

Посебните сообраќајни технички средства за забавување на сообраќајот и безбедноста на пешаците ќе се постават на регионалните улици и тоа ул . , Борис Кидрич,, и ул. ,, Истра,,

Член 3

Посебните технички сретства ќе се постават на ул. ,, Борис Кидрич,, на местотоспроти ДТВ ,, Партизан,, и спроти старата Месна канцеларија во Пехчево, на ул. ,, Истра,, спроти куќата на Маноил Сасански, Истите технички сретства ќе бидат обележени на лице место со сите обележија и сигнализации спрема членот 10 и 11 што ги налага.

Одлуката влегува во сила, од денот на нејзиното донесување а ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина Пехчево.

*Број 08-86/1
22.01.2015 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и моторцикли

Се ОБЈАВУВА одлуката за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и моторцикли, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3, член 11 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02)член 2 став 2 и член 20 став 1 тарифен број 1 од Законот за комунални такси (;Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) и член 30 од Статутот нза општина Пехчево бр. 04/09, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 год. донесе

О Д Л У К А

за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и мотоцикли

Член 1

За користење на улици со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли се утврдува тарифа за комунални такси во општина Пехчево и тоа :

-за патнички возила до 1000 кубика	50,00 денари.
-за патнички возила од 1000 до 1300 кубика	80,00 денари.
-за патнички возила од 1300 до 1500 кубика	100,00 денари.
-за патнички возила од 1500 до 1800 кубика	200,00 денари.
-за патнички возила над 1800 кубика	300,00 денари.
-за товарни возила по тон носивост	100,00 денари.
-за автобуси и др. Возила што служат за превоз на патници ...	500,00 денари.
-за специјални возила	50,00 денари
-за сите видови на мотоцикли	50,00 денари.

Член 2

Наплатата на таксата ја врши органот надлежен за регистрација на возила и ја уплатува на сметка на Бидетот на општина Пехчево во рамките на трезорската сметка.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Пехчево,,

Број 08-81/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совеш на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште);

Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште), што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01..2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член32 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 05/02) член 5 став 2 од Законот за даноци на имот („Сл. весник на РМ,, бр. 61/04) член 30 Од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево „Бр. 04/2009) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.12 2015 година донесе:

О Д Л У К А

за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште)

Член 1

Со оваа одлука се усвојуваат критериумите за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот земјоделско земјиште која пазарна вредност ќе служи како основица за пресметување на данок на промет на недвижен имот за 2015 година

Член 2

Критериумите за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот земјоделско земјиште која пазарна вредност ќе служи како основица за пресметување на данок на промет на недвижен имот за 2015 година се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-83/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за 2015 година , што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.03.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09) Советот на општина Пехчево на редовната седница одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за купување, отуѓување и оптоварување на
недвижен имот на сопственост на општина Пехчево
за 2015год.

Член 1

Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може општина Пехчево да купува, отуѓува и оптоварува недвижен имот во сопственост на општина Пехчево.

Член 2

Се задолжува Комисијата со донесување на оваа Одлука да веднаш отпочне со работа.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „ Службен гласник„ на општина Пехчево.

Број 08-94/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за плански период 2013-2018

Се ОБЈАВУВА одлуката за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за плански период 2013-2018, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-79/1
11.09.2014 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р.

. Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4) Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11, 144/12, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр.4/09), а врз основа на добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски бр.14-16463 од 29.12.2014 година Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за донесување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за дел од Пехчево, Општина Пехчево за плански период 2013-2018 година (во понатамошниот текст:планот).

Планскиот опфат за кој се работи Детален урбанистички план претставува дел од Пехчево, Општина Пехчево, плански период 2013-2018 година.

Локалитетот на кој е вршена потребната анализа за изработка на Деталниот урбанистички план го зафаќа просторот во граница која е дефинирана помеѓу:

на север - до осовина на Пехческа Река

на исток - осовина на ул.8ми март (спој помеѓу ул.Борис Кидрич и ул.Индустриска и граница на КП 1121 и 1120

на југ - по граница на КП 1120 и ул.Индустриска

на запад - до осовина на улица која ги спојува ул.Борис Кидрич и ул.Индустриска.

Вкупната површина опфатена во рамките на опишаните граници изнесува 5.00 ха.

Член 2

Планот од член 1 на оваа одлука ги содржи следните прилози:

1.Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево за плански период 2012-2017 -

Предлог план

Содржина: ДОКУМЕНТАЦИНА ОСНОВА 2

ВОВЕД..... 2

1.	ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	2
2.	ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	3
3.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНТЕЛИ.....	3
4.	ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ.....	5
5.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД.....	5
6.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ.....	6
7.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА.....	6
8.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ.....	6
9.	АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН.....	6
10.	АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ.....	7
11.	ИЗВОД ОД ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ И ОДРЕДБИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН.....	7
	НУМЕРИЧКИ ДЕЛ.....	7
	ГРАФИЧКИ ДЕЛ	
1.	ИЗВОД ОД ГУП.....1:5000	
2.	ИЗВОД ОД ДУП.....1:1000	
3.	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА.....1:1000	
4.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ.....1:1000	
5.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА..... 1:1000	
	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	8
	МИСЛЕЊА И СОГЛАСНОСТИ	
	ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ	
1.	ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИ ОПФАТ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД.....	8
2.	ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	8
3.	ТЕКСТУАЛНИ ОДРЕДБИ ОД ИЗВОД ОД ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН.....	8
4.	ПЛАНСКА ПРОГРАМА.....	8
5.	ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ.....	9
6.	ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА.....	9
7.	ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА.....	13
8.	МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА.....	14
8.1	Мерки за заштита на животна средина.....	14
8.2	Засолнување.....	14
8.3	Заштита и спасување од поплави.....	14
8.4	Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи.....	15
8.5	Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства.....	16
8.6	Заштита и спасување од урнатини.....	16
8.7	Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи.....	17
8.8	Спасување од сообраќајни несреќи.....	17
8.9	Евакуација.....	17
8.10	Згрижување на загрозеното и настраданото население.....	18
8.11	Радиолошка, хемиска и биолошка заштита.....	18
8.12	Прва медицинска помош.....	18
8.13	Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло.....	18
8.14	Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло.....	19
8.15	Асанација на теренот.....	19
8.16	Заштита на културно-историско наследство.....	20

НУМЕРИЧКИ ДЕЛ.....	21
1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ.....	21
2. НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ СО УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ.....	21
3. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.....	21
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА.....	22
1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА ГРАДБИ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛИОТ ПЛАНСКИ ОПФАТ.....	22
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА ГРАДБИ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛИОТ ПЛАНСКИ ОПФАТ	26
ГРАФИЧКИ ДЕЛ	
1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН.....	1:1000
2. ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ.....	1:1000
3. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН.....	1:1000
4. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН.....	1:1000
5. СИНТЕЗЕН ПЛАН.....	1:1000

Член 3

Планот се заверува 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на донесувачот на планот, еден кај органот што го спроведува, еден во Државниот архив на Република Македонија, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежна од областа на уредува на просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Агенцијата за катастар на недвижности и еден примерок се изложува кај донесувачот на планот заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши Претседателот на Советот на општина Пехчево.

Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од одржаната јавна презентација и јавна анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручната Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина Пехчево.

Член 5

Советот на општина Пехчево е должен во рок од 30 дена од донесувањето на планот да обезбеди картирање на хамер или астралон.и да ги предаде на Агенцијата за катастар на недвижности на чување и користење.

Член 6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Пехчево.

Член 7

Оваа Одлука заедно со заверениот план се доставува до Органот на Државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-78/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за усвојување на Проценката на загроеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Проценката на загроеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Проценката на загроеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Проценката на загроеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година.

Член 2

Проценката на загроеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-97/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Планот за заштита и спасување на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Планот за заштита и спасување на општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 08 -1468/2
11.09.2014 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

усвојување на Планот за заштита и спасување на општина Пехчево

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Планот за заштита и спасување на општина Пехчево.

Член 2

Планот за заштита и спасување е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-99/1
22.01.2015год.
Пехчево

Совей на Ойшиина Пехчево
Прейседайел,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување

Се ОБЈАВУВА одлуката за именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување , што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09 -106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Ойшиина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево именува стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување на општина Пехчево.

Член 2

За стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за заштита и спасување, советот на општина Пехчево го именува:

1. **Љупчо Каракашовски** – Вработен во општина Пехчево, распореден на работно место – Советник за ЛЕР во Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-98/1
22.01.2014год.
Пехчево

Совей на Ойшиина Пехчево
Прейседайел,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавувањена одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОЈУДГ „7 Септември Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОЈУДГ „7 Септември – Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОЈУДГ „7 Септември” - Пехчево

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОЈУДГ „7 Септември” – Пехчево.

Член 2

Дополнувањето на кое се дава согласност се однесува на член 18 став 5 точка 5.1 од Правилникот за систематизација на работни должности каде што се додава:

- „Подготвува и извршува ранотни задачи во врска со превенција и справување со кризна состојба.
- Соработува со ЦУК.

Член 3

Одлуката велгува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Број 08-100/1
22.01.2015 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа –Матична библиотека „Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа –Матична библиотека „Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

усвојување на Програмско – финансискиот извештај на Општинската установа – Матична библиотека „Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Програмско – финансискиот извештај на општинската установа – Матична библиотека „Кочо Рацин,,-Пехчево за 2014 година.

Член 2

Програмско - финансискиот извештај на општинската установа – Матична библиотека „Кочо Рацин,,- Пехчево е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-96/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за отпис на застарени побарувања од добавувачи

Се ОБЈАВУВА одлуката за отпис на застарени побарувања од добавувачи, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.01.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за отпис на застарени побарувања од добавувачи

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево врши отпис на застарени побарувања од добавувачи.

Член 2

Се врши отпис на застарените побарувања на следните добавувачи:

1. АД „Напредок,,-Пехчево	84.102,00
2. АДГ – Пелагонија ДООЕЛ 07- град.- Берово	7.127,00
3. АЛФА БРЕНТ ДООЕЛ – Скопје	1.770,00
4. АКД – Берово	1.645,00
5. Алхима – ДООЕЛ – Пехчево	2.600,00
6. БИК –САУНД – Пехчево	108.855,00
7. БРЕС ТРЕЈД ДООЕЛ – Штип	14.160,00
8. БОБИ – ПЕТРОЛ –с.Смојмирово	9.720,00
9. ВАЛИК – ТРАВЕЛ ДООЕЛ	4.200,00
10. ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје	20.972,00
11. ДЕЛТА ПРОМ –Велес	94.387,50
12. ДННСЕ ДООЕЛ – Пехчево	22.000,00
13. ДООЕЛ ВЕНЦИ ПРОЕКТ – Кочани	9.000,00
14. ДООЕЛ САРА	2.100,00
15. ДООЕЛ – Требомир –Пехчево	49.560,00
16. ЕАМ Конфекција ДОО	13.275,00
17. ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПОД.МАЛЕШ. Берово	3.776,00
18. Кастел - ДОО – с.Град –Делчево	36.645,00
19. МОНИ ШПЕТ ДООЕЛ СВЕТИ НИКОЛЕ	3.500,00

20. НАТАША КОМПАНИ ДООЕЛ – Пехчево	5.200,00
21. ОБЕЛ - с.Грат	91.310,00
22. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО	42.000,00
23. Разгеле – ДООЕЛ – Берово	48.858,00
24. Ривија Екологија	1.200,00
25. Ристе ДООЕЛ – Пехчево	3.894,00
26. ТЕРМОИНЖИНИРИНГ ДОО – РАДОВИШ	7.434,00
27. ТП Ѓоргиевси Ванчо Делчево	3.000,00
28. ТП КАРАКУТОВСКА В СТАНКА с.Смојмирово	6.877,00
29. ФОТО СТУДИО ДАРЕ – Берово	13.620,00
30. БОМЕКС – РИОМК Пехчево	1.444,00
31. Визија – ДД - ДООЕЛ – Кочани	17.700,00

ВКУПНО: 731.931,5

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-103/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2014 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 11-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на Здружението за културни дејности - „МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2015 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Здружението за културни дејности - „МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ ,, за 2015 година.

Член 2

Програмата на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во „Сл. Гласник на општина Пехчево,,

Број 08-101/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,, за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,, за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.03.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 11-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,, 2015 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,, за 2015 година.

Член 2

Програмата на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,, за 2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во „Сл. Гласник на општина Пехчево,,
Број 08-104/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2014 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево бр. 04/09) Советот на општина Пехчево на редовната седница одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за купување и оптоварување на
недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

Член 1

Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може општина Пехчево да купи недвижен имот куќа и двор за на проширување на паркинг плацот во центарот на Пехчево на улица „ 7 Септември,,

Член 2

Се задолжува Одделението за урбанизам ком. работи и ЛЕР да изврши купопродажба на недвижниот имот од Стојовска Б. Надица од Берово на ул. „ Гурѓ Гаковиќ,, бр. 6 и Станоевски А. Јован од Пехчево на ул. Истра,, бр. 9 на КП.БР. 692 Имотен лист број 987 на КО Пехчево под двор површина од 152м2 под зграда 66м2 и станови во семејна зграда 90м2 во вредност од **620.000.00** денари.

Парцелата се наоѓа во централното градско подрачје на Пехчево

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „ Службен гласник,, на општина Пехчево.

Број 08-95/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за усвојување на Гошишниот извештај за енергетска ефикасност за 2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2014 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.03.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија „ бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево„ бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 12-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го Годишниот извештај за енергетска ефикасност за 2014 година.

Член 2

Годишниот план за енергетска ефикасност за 2014 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во „Сл. Гласник на општина Пехчево„
Број 08-105/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ„ бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево„ бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.01.2015 година.

Број 09-106/2
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија „ бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево„ бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 12-та седницата одржана на ден 21.01.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 година.

Член 2

Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во „Сл. Гласник на општина Пехчево„

Број 08-105/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

СОДРЖИНА:

- Одлука за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности заштита на животната средина и локален економски развој при општина Пехчево.....2
- Одлука за определување на цената на такси стојалиштата, автобуски станици и стојалиштата во јавниот општински превоз на територијата на општина Пехчево.....3
- Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности определување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2015 година..4
- Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2015 година.....5
- Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2015 година.....5
- Одлука за утврдување на стапката на данок на промет на недвижности за 2015 година.....6
- Одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање.....7
- Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејности.....8
- Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2015 година.....8
- Одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање на територијата на општина Пехчево за 2015 година.....9
- Одлука за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.....10
- Одлука за плаќање на фирмарина, односно назива на деловна просторија за 2015 година.....10
- Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2015 година.....11
- Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2015 година.....12
- Одлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси специјални возила и моторцикли.....13
- Одлука за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште).....14
- Одлука за купување отуѓување и оптоварување на недвижен имот сопственост на општина Пехчево за 2015 година.....14
- Одлука за донесување на Детелен урбанистички план за дел од Пехчево –општина Пехчево за плански период 2013-2018.....15
- Одлука за усвојување на Проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Пехчево од сите ризици и околности за 2015 година.....18
- Одлука за усвојување на План за заштита и спасување на општина Пехчево.....18
- Одлука за именување на стручно лице – Ракувач за изработка и употреба на планот за спасување.....19
- Одлука за давање на согласност на дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОЈУДГ „7 Септември Пехчево.....20
- Одлука за усвојување на Програмско-финансискиот извештај на Општинската установа – Матична библиотека „Кочо Рацин,“ Пехчево за 2014 година.....20
- Одлука за отпис на застарени побарувања од добавувачи.....21
- Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево за 2015 година.....22
- Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија,“ за 2015 година.....24
- Одлука за купување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево..24

- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2014 година.....25
 - Одлука за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на општина Пехчево за 2015 година.....25
-